



Општина Велес

До
Општина Велес
Сектор за урбанизам, заштита на животната
средина, комунални дејности, сообраќај,
патишта, локален економски развој и
информатичка технологија

БАРАЊЕ

за издавање на дозвола за посебен линиски превоз на патници на територија
на Општина Велес

Од _____
(име и презиме на физичко лице/назив на правно лице)

(адреса на физичко лице/седиште на право лице)

Лице за контакт _____ тел _____

Дозволата се бара за релација : _____

_____ .

Кон барањето приложувам :

Датум и место на поднесување

Барател/и



Општина Велес

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Превозникот кој сака да добие дозвола за вршење на посебен линиски превоз на патници треба да поднесе барање до Општина Велес, согласно член 44 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12). Покрај барањето, превозникот е должен да ги приложи и следните документи:

1. Копија од лиценца за вршење на слободен и посебен линиски превозна патници;
2. Извод од лиценца за возила со кои се потврдува дека поседува најмалку две возило во сопственост или по договор за лизинг
3. Копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај издадена од станиците за технички преглед на моторните возила.
4. Доказ за вработени возачи во редовен работен однос кои ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата (образец М1/М2)
5. Договор за превоз склучен со правно лице кој ќе содржи права и обврски на договорните страни особено околу начинот наплаќање, релацијата, времињата на поаѓање и враќање, станиците, заедно со список на патници кој ќе биде составен дел од договорот и другите услови на превозот (оригинал или заверен на нотар);
6. Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот односно Возен ред во табеларен облик

Пример:

I-во поаѓање	II-во поаѓање	километража	станици	I-во враќање	II-во враќање

7. Уплатница за уплатени 50, 00 денари за такса на следново: Сметка: 100-0000000630-95, Уплатна сметка: 840-111-03182, Приходна шифра: 722-315-00, цел на дознаката: за административна такса, назив на примачот: трезорска сметка, банка на примачот: НБРМ;
8. По коплетирањето на документацијата за лиценца превозникот има обврска да изврши уплата и тоа:

**Општина Велес**

- уплатница во износ од 600,00 денари за административна такса за вршење на дејност Средствата се уплаќаат на следнава жиросметка:
 - Сметка: 100-0000000630-95
 - Уплатна сметка: 840-111-03182
 - Приходна шифра: 722-315-00
 - цел на дознаката: за административна такса за вршење на дејност;
 - назив на примачот: трезорска сметка;
 - банка на примачот: НБРМ;
 - износ: 600,00 денари.